


Анкета за очекувањата на пазарните учесници, октомври 2015 година

-Очекувања за монетарната политика и финансиските пазари-

Банките ги задржаа очекувањата за непроменета каматна стапка и понуда на благајнички записи на октомвриската седница на КОМП...




...а воедно, исти се и согледувањата за стабилна основна каматна стапка и на подолг рок (особено кај големите и малите банки)...



...додека на примарниот пазар на ДХВ, непосредно по зголемувањето на каматната стапка на 6М ДЗ од страна на МФ, најголем дел од банките очекуваат нагорна корекција и кај 12М ДЗ (по спроведената анкета, МФ веќе изврши нагорна корекција)

...што заедно со септемвриските измени кај монетарните инструменти се главните причини за очекувањата на трите големи и две средни банки за продолжување на зголемената активност на секундарниот пазар на хартии од вредност.




Анкета за очекувањата на пазарните учесници, октомври 2015 година

-Ефекти од мерките на задолжителна резерва-

Најкористени мерки од страна на банките се долгорочните депозити над две години на физичките лица и диференцираните стапки од валутен аспект, а веќе се најавува и интерес за новата мерка – депозити на физички лица во денари над една година...

Мерки	% учество на банки коишто имаат производи или се во фаза на воведување	Преземени мерки
диференцирани стапки на ЗР од валутен аспект	71%	Каматен распон во корист на денарските депозити преку зголемување на денарските каматни стапки и истовремено намалување на каматните стапки на девизните депозити.
стапка од 0% на задолжителна резерва за депозитите на физички лица (резиденти) со рочност над две години	64%	Воведени депозитни производи со рок на достасување над две години (на рок на 25 месеци), како и подолгорочни депозити (36 месеци), коишто ги исполнуваат депозитните услови согласно со регулативата за задолжителната резерва. Некои од производите на со рок над две години имаат фиксна каматна стапка, како поволност за депонентот.
стапка од 0% на задолжителна резерва за депозитите на нерезиденти-финансиски друштва со рочност над една година и за депозитите на сите сектори на нерезиденти со рочност над две години	36%	Воведени депозитни производи со рок на достасување од 25 месеци и 36 месеци, најчесто за физичките лица - нерезиденти (тоа се истите депозитни производи коишто важат и за физичките лица - резиденти).
стапка од 0% на задолжителна резерва за депозитите на физички лица (резиденти) во денари со рочност над една до две години	71%	Воведени депозитни производи со рок на достасување над една година (13, 15 месеци), а некои од банките се во фаза на воведување измени кај постојните депозитни производи за исполнување на условите согласно со регулативата за задолжителна резерва.
стапка од 0% на задолжителна резерва за репо-трансакциите во домашна валута	0%	Главна причина за некористењето на оваа мерка според банките е непостоенето интерес од страна на клиентите.
стапка од 0% на задолжителна резерва за обврските врз основа на издадени должнички хартии од вредност во домашна валута	0%	Високата ликвидност и неразвиеноста на овој пазарен сегмент од финансиските пазари се причините за неискористувањето на мерката коишто ги наведуваат банките.

...којшто ќе биде посилен кај средните и малите банки, додека искористеноста на мерката од страна на големите банки ќе биде на пониско ниво во однос на нивниот потенцијал.




Анкета за очекувањата на пазарните учесници, октомври 2015 година

-Очекувања за економските показатели-

Големите банки извршија надолна ревизија во проекциите за кредитниот раст, што придонесе за позначително намалување на очекуваната кредитна поддршка на реалниот сектор преку кредитниот канал од вкупниот банкарски систем...

Тековен квартал

Крај на година



Придонес во кредитен раст*, (во %)	8.2015	9.2015	10.2015
Големи банки	4.0	4.0	3.2
Средни банки	4.6	4.3	4.5
Мали банки	1.0	1.0	1.0
Вкупно	9.6	9.3	8.7

* според проекциите на банките за крај на година

...при очекувања за одржување на инфлацијата на ниско ниво...

Инфлација (годишна стапка)	Големи банки	Средни банки	Мали банки	Банкарски систем
зголеми	1	3	0	4
намали	0	1	0	1
задржи на тековно ниво	2	4	4	10

...и непроменети согледувања за економскиот раст од големите и средните банки.

Бруто домашен производ (крај на година)	Големи банки	Средни банки	Мали банки	Банкарски систем
минимум	3.0	3.0	2.1	2.1
просек	3.2	3.5	3.2	3.4
максимум	3.5	4.4	3.9	4.4
просек октомври-септември	0.00	0.01	-0.22	-0.05

